

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 29

Год. LX

Вторник, 4 мај 2004

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                      | Стр. |                                                                                                                                                                                                   | Стр. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 460. Закон за изменување на Законот за заштита од пушењето.....                                                                                      | 1    | на летачката служба според препораките и стандардите на НАТО и Меѓународната цивилна воздухопловна организација (ICAO), летачката облека и опрема и обликот и содржината на летачката книшка..... | 3    |
| 461. Одлука за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на 60 години од одржувањето на Првото и Второто заседание на АСНОМ.         | 2    | 467. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....                                                                                      | 9    |
| 462. Одлука за огласување избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија.....                                                              | 2    | 468. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....                                                                                                                                             | 10   |
| 463. Одлука за огласување избор на претседател на Апелациониот суд во Скопје.....                                                                    | 3    | 469. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....                                                                                                                                             | 10   |
| 464. Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд во Штип.....                                                                         | 3    | 470. Упатство за порамнување на трансакции на секундарен пазар на благajнички записи.....                                                                                                         | 10   |
| 465. Наредба за ловостој на сите видови риби на Преспанското Езеро.....                                                                              | 3    | Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец март 2004 година.....                                                                         | 11   |
| 466. Правилник за условите за стекнување на воено летачко звање, условите за распоредување во категорија на стручна и борбена оспособеност, вршењето |      | Огласен дел.....                                                                                                                                                                                  | 1-52 |

460.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 од Уставот на Република Македонија, вршителот на функцијата претседател на Република Македонија и претседател на Собранието на Република Македонија, издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита од пушењето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 април 2004 година.

Бр. 07-1763/1  
30 април 2004 година  
Скопје

Вршител на функцијата  
Претседател  
на Република Македонија,  
Претседателот  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО

### Член 1

Во Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 70/2003) во членот 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2003), зборовите: „во рок од седум месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „до јуни 2005 година“.

### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MROJTJE NGA PIRJA E DUHANIT

### Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje nga pirja e duhanit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 36/95 dhe 70/2003) në nenin 8 nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për mbrojtje nga pirja e duhanit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 70/2003), fjalët: “në afat prej shtatë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji” zëvendësohen me fjalët: “deri në qershor viti 2005”.

### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

### 461.

Врз основа на член 6 од Одлуката за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/98 и 4/2003), а во врска со член 2 став 1 точка 1 од Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2004 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 април 2004 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 60 ГОДИНИ ОД ОДРЖУВАЊЕТО НА ПРВОТО И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ

1. За претседател и членови на Одборот за одбележување на 60 години од одржувањето на Првото и Второто заседание на АСНОМ, се избрани:

а) за претседател

Љупчо Јордановски,

претседател на Собранието на Република Македонија и вршител на должноста Претседател на Република Македонија,

б) за членови:

Бранко Црвенковски,

претседател на Владата на Република Македонија,

Киро Глигоров,

поранешен претседател на Република Македонија,

Лилјана Поповска,

потпретседател на Собранието на Република Македонија,

Хисни Шакири,

потпретседател на Собранието на Република Македонија,

Благоја Стефановски,

член на Владата на Република Македонија и министер за култура,

Никола Поповски,

член на Владата на Република Македонија и министер за финансии,

Владо Бучковски,

член на Владата на Република Македонија и министер за одбрана,  
началник на Генералштабот на Република Македонија,  
претседател на Македонската академија на науките и уметностите,  
пратеник и претседател на Комисијата за култура,  
пратеник и член на Комисијата за култура,  
пратеник и член на Комисијата за култура,  
пратеник и член на Комисијата за култура,  
пратеник,  
градоначалник на Градот Скопје,  
претседател на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОАВ на Македонија,  
директор на Институтот за национална историја и  
директор на Музеј на Македонија.

Ѓорѓи Бојациев,

Академик Цветан Грозданов,

Елеонора Петрова-Митевска,  
Роза Топузовска-Каревска,  
Невзат Бејта,

Ганка Самоиловска-Цветанова,  
Зоран Крстевски,  
Ристо Пенев,

Арсо Арсовски,

Тодор Чепреганов,

Бојан Иванов,

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1762/1  
30 април 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

### 462.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 април 2004 година донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден судија на Врховниот суд на Република Македонија.

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција, кој е истакнат правен стручњак и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи над 12 години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Македонија денес“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1758/1  
30 април 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

**463.**

Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 април 2004 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на претседател на Апелациониот суд во Скопје.

2. Заинтересираните кандидати, пријавите да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Македонија денес“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-1759/1  
30 април 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

**464.**

Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 април 2004 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд во Штип.

2. Заинтересираните кандидати, пријавите да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Македонија денес“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-1760/1  
30 април 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

**465.**

Врз основа на член 46, став 1, алинеја 1 од Законот за рибарството („Службен весник на РМ“ бр. 62/93) и дел I под Преспанско Езеро, од Наредбата за ловостој на одделни видови риби и други корисни животни од рибниот фонд по одделни риболовни подрачја и ревири, како и ограничување на уловот за време на ловостој („Службен весник на РМ“ бр. 3/94), како и Протоколот за тотална забрана на Преспанското Езеро, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**НАРЕДБА**  
**ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ**  
**НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО**

1. Заради заштита на рибниот фонд во Преспанското Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, односно целосна забрана на риболовот во ова езеро во времетраење од 04.05.2004 година во 12,00 часот до 04.06.2004 година во 12,00 часот.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 04.05.2004 година.

Бр. 08-4309/1  
26 април 2004 година  
Скопје

Министер,  
**Славко Петров, с.р.**

**466.**

Врз основа на член 204 став 2 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), министерот за одбрана донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ВОЕНО**  
**ЛЕТАЧКО ЗВАЊЕ, УСЛОВИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ**  
**ВО КАТЕГОРИЈА НА СТРУЧНА И БОРБЕНА**  
**ОСПОСОБЕНОСТ, ВРШЕЊЕТО НА ЛЕТАЧКАТА**  
**СЛУЖБА СПОРЕД ПРЕПОРАКИТЕ И СТАНДАР-**  
**ДИТЕ НА НАТО И МЕГУНАРОДНАТА ЦИВИЛНА**  
**ВОЗДУХОПЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ИКАО),**  
**ЛЕТАЧКАТА ОБЛЕКА И ОПРЕМА И ОБЛИКОТ И**  
**СОДРЖИНАТА НА ЛЕТАЧКАТА КНИШКА**

**I. ОСНОВНА ОДРЕДБА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат условите за стекнување на воено летачко звање, условите за распоредување во категорија на стручна и борбена оспособеност, вршењето на летачката служба според препораките и стандардите на НАТО и Меѓународната цивилна воздухопловна организација (ИКАО), летачката облека и опрема и обликот и содржината на летачката книшка на воените летачи на служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

**II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ВОЕНО**  
**ЛЕТАЧКО ЗВАЊЕ**

**1. Услови за стекнување на воено летачко звање на воените летачи според видот на стручната оспособеност**

**Член 2**

Со звање пилот се стекнува слушател-летач, кој има завршено високо образование, (Машински, Електротехнички, Сообраќаен факултет или Воена академија) и стручно оспособување и усовршување за пилот.

Со звање пилот се стекнува и слушател-летач, кој има завршено високо образование и стекнато дозвола за спортски пилот на авион или дозвола за спортски пилот на хеликоптер во цивилното воздухопловство, по завршување на стручно оспособување и усовршување за пилот во Армијата.

**Член 3**

Со звање навигатор се стекнува слушател-летач, кој има завршено средно образование (машинска, електротехничка или сообраќајна насока) и стручно оспособување и усовршување за навигатор.

**Член 4**

Со звање оператор-навигатор се стекнува слушател-летач кој има завршено средно образование (машинска, електротехничка или сообраќајна насока) и стручно оспособување и усовршување за оператор-навигатор.

**Член 5**

Со звање техничар-оператор се стекнува слушател-летач кој има завршено средно образование (машинска, електротехничка или сообраќајна насока) и стручно оспособување и усовршување за техничар-оператор.

**Член 6**

Со звање специјалист-летач (радио-телеграфист, радиорадарски извидувач, техничар, извидувач за атомско-биолошки хемиски средства, артилериски извидувач, аерофотограф, инженер, домаќин на воздухоплов, спасувач на настрадали, повредени и ранети) се стекнува слушател-летач

кој има завршено средно образование (машинска, електро-техничка или сообраќајна насока) и стручно оспособување и усовршување за одредена категорија на специјалист-летач од член 202 став 2 од Законот за служба во Армијата.

Со звање специјалист летач (инженер) се стекнува слушател-летач кој има завршено високо образование, (Машински, Електротехнички, Сообраќаен факултет или Воена академија) и стручно оспособување и усовршување за специјалист-летач (инженер).

#### Член 7

Со звање слушател-летач се стекнува кандидатот по завршувањето на теоретскиот дел од обуката за оспособување за одредено воено летачко звање, а пред почетокот на практичниот дел од обуката.

### 2. Услови за стекнување со звања на пилот

#### Член 8

Пробен пилот е пилот кој извршува пробни летови на сервиски воздухоплови.

Со звање пробен пилот се стекнува пилотот ако:

- е распореден во најмалку втора категорија на стручна и борбена оспособеност и
- има успешно завршено обука за пробен пилот според Програмата за обука на пробни пилоти за одреден тип на воздухоплов.

#### Член 9

Инструктор по летање е пилот кој е оспособен да врши обука во воздух на слушатели летачи и пилоти за звањата кои самиот ги стекнал.

Со звање инструктор по летање, се стекнува пилотот ако:

- има стекнато звање прв пилот на воздухоплов повеќесед;
- има поминато најмалку 230:00 часови на летање и
- има успешно завршено теоретски (JAR AMC FCL 1.470 (Б) и практичен (JAR AMC FCL 1.340) дел од обуката според Програмата за обука на инструктори по летање.

#### Член 10

Наставник по летање е пилот кој е оспособен да врши обука во воздух на инструктори по летање и на пилоти за звањата кои самиот ги стекнал.

Со звање наставник по летање, се стекнува пилотот ако:

- има стекнато звање прв пилот на воздухоплов повеќесед;
- има поминато најмалку 400:00 часови на летање и
- во звањето инструктор по летање поминал најмалку една година и најмалку 100:00 часови на летање.

#### Член 11

Со звање инспектор по летање, се стекнува пилотот ако:

- е распореден во прва категорија на стручна и борбена оспособеност најмалку две години;
- има стекнато звање наставник по летање и
- има поминато најмалку 1000:00 часови на летање.

Покрај условите од став 1 на овој член, за стекнување со звање инспектор по летање, пилотот треба редовно да ја извршувал летачката обука и од страна на комисијата формирана од командантот на Военото воздухопловство и Противвоздушната одбрана (во натамошниот текст: ВВ и ПВО) е утврдено дека во извршувањето на летачките должности со своите летачки квалитети и теоретското знаење, постигнал исклучителни резултати, со што придонел за унапредувањето на обуката и борбената готовност на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана.

Заради постигнување на исклучителни резултати, придонесот за унапредување на обуката и борбената готовност на военото воздухопловство и противвоздушна одбрана, звањето инспектор по летање може да се додели и пред истекот од две години откако бил распореден во прва категорија на стручна и борбена оспособеност.

#### Член 12

Со звање втор пилот на воздухоплов повеќесед се стекнува пилотот ако има успешно завршено обука според Програмата за обука на втор пилот на воздухоплов повеќесед и го положи практичниот испит во воздух.

#### Член 13

Со звање прв пилот на воздухоплов повеќесед се стекнува пилотот ако успешно завршено обука според Програмата за обука на прв пилот на воздухоплов повеќесед и го положи практичниот испит во воздух.

Пилотот ќе ја започне обуката според Програмата за обука на прв пилот на воздухоплов повеќесед, ако:

- има поминато најмалку 200:00 часови на летање во звањето втор пилот на воздухоплов повеќесед и
- има завршено курс за кооперација на повеќечлен екипаж.

#### Член 14

Пилотот кој е распореден на друг тип на воздухоплов, го задржува звањето пробен пилот, инструктор по летање и наставник по летање, ако во рок од една година по завршувањето на обуката за соодветниот тип на воздухоплов на кој е распореден го положи практичниот дел од испитот според Програмите за обука од член 8 до член 10 на овој правилник за тој тип на воздухоплов.

#### Член 15

Предавањата, обуката и полагањето на теоретскиот и практичниот дел од испитите ги организира командантот на ВИНГ-от, според Програмите за обука на пилотите од членовите 8, 9, 12 и 13 на овој правилник, донесени од страна на началникот на Генералштабот на Армијата.

### 3. Услови за стекнување со звања на навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач

#### Член 16

Инструктор навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач е навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач кој е оспособен да врши обука за звањата кои самиот ги стекнал.

Со звање инструктор навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач, се стекнува навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист летач, ако:

- има поминато најмалку 200:00 часови на летање и
- има успешно завршено обука според Програмата за обука на инструктори навигатори, оператори-навигатори, техничари-оператори и специјалисти-летачи.

#### Член 17

Наставник навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач е навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач, кој е оспособен да врши обука за звањата кои самиот ги стекнал.

Со звање наставник навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач, се стекнува навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист летач, ако:

- има поминато најмалку 150:00 часови на летање во звањето инструктор навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист летач;
- има поминато најмалку 400:00 часови на летање и
- има успешно завршено обука според Програмата за обука на наставници навигатори, оператори-навигатори, техничари-оператори и специјалисти-летачи.

#### Член 18

Пробен летач, навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач е летач кој е член на екипажот кој извршува пробни летови на сервиски воздухоплови.

Со звање пробен летач навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач, се стекнува навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач, ако:

- е распореден во најмалку втора категорија на стручна и борбена оспособеност;
- има поминато најмалку 200:00 часови на летање на типот на воздухопловот на кој ги извршувал пробните летови и
- има успешно завршено обука според Програмата за обука на пробни летачи навигатори, оператори-навигатори, техничари-оператори и специјалисти-летачи.

**Член 19**

Навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач кој е распореден на друг тип на воздухоплов, го задржува звањето инструктор навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор, специјалист-летач, наставник навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач и звањето пробен летач навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач ако во рок од една година по завршувањето на обуката за соодветниот тип на воздухоплов на кој е распореден го положи практичниот дел од испитот според Програмите за обука од член 16 до член 18 на овој правилник, за тој тип на воздухоплов.

**Член 20**

Предавањата, обуката и полагањето на теоретскиот и практичниот дел од испитите ги организира командантот на ВИНГ-от, според Програмите за обука од член 16 до член 18 на овој правилник, донесени од страна на началникот на Генералштабот на Армијата.

**III. УСЛОВИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО КАТЕГОРИЈА НА СТРУЧНА И БОРБЕНА ОСПОСОБЕНОСТ****1. Пилот****Член 21**

Во трета категорија на стручна и борбена оспособеност се распоредува слушател-летач кој има завршено високо образование (Машински, Електротехнички, Сообраќаен факултет или Воена академија) и стручно оспособување и усовршување за пилот.

Во трета категорија на стручна и борбена оспособеност се распоредува и слушател-летач кој има завршено високо образование и стекнато дозвола за спортски пилот на авион или дозвола за спортски пилотна хеликоптер во цивилното воздухопловство, по завршување на стручно оспособување и усовршување за пилот во Армијата.

**Член 22**

Во втора категорија на стручна и борбена оспособеност се распоредува пилот од трета категорија ако:

- во годината во која се предлага за распоредување во втора категорија, остварил најмалку 80% од пропишаниот налет;
- во последните 12 месеци пред стекнување на условите за распоредување во втора категорија не му била изречена заштитна мерка поради повреда на правилата на службата;
- во трета категорија на стручна и борбена оспособеност бил распореден најмалку 4 години;
- во трета категорија на стручна и борбена оспособеност имал поминато најмалку 400:00 часови на летање;
- го положил теоретскиот и практичниот дел од испитот според Програмата за втора категорија на стручна и борбена оспособеност.

Теоретскиот и практичниот дел од испитот според Програмата за втора категорија на стручна и борбена оспособеност се полага пред комисија формирана од страна на командантот на ВВ и ПВО.

Кандидатот може да го полага испитот според Програмата за втора категорија на стручна и борбена оспособеност, најрано 6 месеци пред исполнување на условот од став 1 алинеја 3 на овој член.

**Член 23**

Теоретскиот дел од испитот според Програмата за втора категорија на стручна и борбена оспособеност се состои од следните предмети (АМС, FCL 1.470 (в) ):

- Прописи од областа на военото воздухопловство;
- Метеорологија;
- Навигација;
- Принципи на летање;
- Комуникации (употреба на англиски јазик и фризологија);
- Теорија на гаѓање, ракетирање и бомбардирање (за борбени воздухоплови);
- Кооперација на повеќечлен екипаж, за воздухоплов повеќесед.

Практичниот дел од испитот според Програмата за втора категорија на стручна и борбена оспособеност го организира командантот на ВВ и ПВО за секој вид на воздухоплов одделно (JAR, FCL 1.170, APPENDIX 1+2 TO JAR FCL 1.170 IEM FCL 1.170).

**Член 24**

Во прва категорија на стручна и борбена оспособеност се распоредува пилот од втора категорија, ако:

- во годината во која се предлага за распоредување во прва категорија остварил најмалку 80% од пропишаниот налет;
- во последните 12 месеци пред стекнување на условите за распоредување во прва категорија не му била изречена заштитна мерка поради повреда на правилата на службата;
- во втора категорија на стручна и борбена оспособеност поминал најмалку 4 години;
- во втора категорија на стручна и борбена оспособеност имал поминато најмалку 700:00 часови на летање;
- го положил теоретскиот и практичниот дел од испитот според Програмата за прва категорија на стручна и борбена оспособеност;
- за пилот на воздухоплов повеќесед има воено летачко звање прв пилот на воздухоплов повеќесед најмалку 2 години.

Испитот според Програмата за прва категорија на стручна и борбена оспособеност се состои само од теоретски дел.

Кандидатот го полага теоретскиот дел од испитот според Програмата за прва категорија на стручна и борбена оспособеност на начин што обработува одобрена тема од командантот на ВВ и ПВО и истата ја брани пред комисија формирана од страна на командантот на ВВ и ПВО.

Кандидатот може да го полага испитот според Програмата за прва категорија на стручна и борбена оспособеност, најрано 6 месеци пред исполнување на условот од став 1 алинеја 3 на овој член.

**Член 25**

Пилот кој е распореден на друг тип на воздухоплов три години ја задржува категоријата на стручна и борбена оспособеност на која бил распореден. По истекот на рокот од три години од денот на распоредувањето ако на новиот тип на воздухоплов не ги исполни условите за распоредување во категоријата која ја имал, се распоредува во категорија на стручна и борбена оспособеност за која ги исполнува условите пропишани со овој правилник.

**2. Навигатор, оператор-навигатор и техничар-оператор****Член 26**

Во трета категорија на стручна и борбена оспособеност се распоредува слушател-летач по завршувањето на школувањето односно курсот-преквалификација за навигатор, оператор-навигатор и техничар-оператор.

**Член 27**

Во втора категорија на стручна и борбена оспособеност се распоредува навигатор, оператор-навигатор и техничар-оператор ако:

- има поминато 5 години во вршење на летачка служба;
- во трета категорија на стручна и борбена оспособеност има поминато најмалку 200:00 часови на летање и
- го положи испитот според Програмата за втора категорија на стручна и борбена оспособеност.

**Член 28**

Во прва категорија на стручна и борбена оспособеност се распоредува навигатор, оператор-навигатор и техничар-оператор, ако:

- има поминато 10 години во вршење на летачка служба;
- во втора категорија на стручна и борбена оспособеност има поминато најмалку 500:00 часови на летање и
- го положил испитот според Програмата за прва категорија на стручна и борбена оспособеност.

## Член 29

Навигатор, оператор-навигатор и техничар-оператор кој е распореден на друг тип на воздухоплов, три години ја задржува категоријата на стручна и борбена оспособеност на која бил распореден. По истекот на рокот од три години од денот на распоредувањето, ако на новиот тип на воздухоплов не ги исполни условите за распоредување во категоријата која ја имал, се распоредува во категорија на стручна и борбена оспособеност за која ги исполнува условите пропишани со овој правилник.

## IV. ВРШЕЊЕ НА ЛЕТАЧКА СЛУЖБА

## 1. Вршење на летачка служба

## Член 30

Летачката служба во Армијата претставува вршење на летачка должност во воени воздухоплови како член на екипаж.

## Член 31

Начинот на вршењето на летачката служба на воените летачи со стекнати звања од членовите 200, 201 став 2 и 202 од Законот за служба во Армијата, е пропишан во воздухопловно-техничките упатства за користење на секој вид на воздухоплов одделно.

## Член 32

На воен летач во вршење на летачката служба му се смета времето поминато на:

- школување, односно стручно оспособување и усовршување, доколку во текот на календарската година извршил најмалку 80 % од обуката според Планот и Програмата за летачка обука;
- извршување на должности во странство, ако бил распореден по потреба на службата од кои причини немал услови за вршење на летачка служба;
- извршување на должности во други органи на државната управа, доколку во текот на календарската година извршил најмалку 80 % од обуката според Планот и Програмата за летачка обука.

## Член 33

На воен летач во вршење на летачката служба не му се смета времето за кое по сопствена вина не ја извршил обуката според Планот и Програмата за извршување на летачка обука.

## Член 34

Командантот на ВИНГ-от го отстранува воениот летач од вршење на дневните летачки активности, доколку лекарот од воздухопловната единица при извршување на лекарските прегледи пред почетокот на дневните летачки активности, констатира дека воениот летач е под дејство на алкохол, опојни дроги и други психотропни супстанции, дека е уморен, болен или е во таква психофизичка состојба што не му овозможува безбедно вршење на службата.

## 2. Дозвола на воен летач

## Член 35

Според препораките и стандардите на НАТО и Меѓународната цивилна воздухопловна организација (ИКАО) воениот летач може да извршува определени должности во воениот воздухоплов ако има Дозвола на воен летач.

## Член 36

Дозволата на воен летач која е со важност од 12 месеци, воените летачи ја добиваат со распоредување во трета категорија на стручна и борбена оспособеност, а специјалистите-летачи со завршување на стручното оспособување и усовршување за одредена категорија на специјалист-летач од член 202 став 2 од Законот за служба во Армијата.

Важноста на Дозволата на воен летач ја продолжува командантот на ВИНГ-от или од него овластено лице, врз основа на наод, оценка и мислење на комисијата за утврдување на способноста за вршење на летачка служба.

Образецот на Дозволата на воен летач содржи шест страници испечатени на картон во светло сина боја, со димензии 14x9,5 см.

Образецот на Дозволата на воен летач е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1).

## V. ЛЕТАЧКА ОБЛЕКА И ОПРЕМА

## Член 37

За време на вршење на летачката служба воените летачи носат летачка облека и опрема.

## Член 38

Летачката облека за пилот, навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и слушател-летач за пилот се состои од:

- летачка јакна, кожена огноотпорна;
- летачка јакна платнена огноотпорна;
- летачка бунда огноотпорна;
- летачки комбинезон летен огноотпорен;
- летачки комбинезон зимски огноотпорен;
- летачки комбинезон за АБХ заштита;
- летачки подкомбинезон, летен огноотпорен;
- летачки подкомбинезон, зимски огноотпорен;
- летачки чизми со појачување на прстите, огноотпорни;
- летачки полчици со појачување на прстите;
- летачки ракавици, кожени огноотпорни;
- летачки ракавици платнени огноотпорни;
- маици со кратки ракави;
- маици со долги ракави;
- капа за зимски услови (ушанка);
- капа за летни услови (качет) и
- капа плико.

Покрај летачката облека од став 1 на овој член пилотите користат и анти Г одело за пилоти на борбени авиони.

## Член 39

Летачката опрема за пилот, навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и слушател-летач, се состои од:

- пилотска кацига и слушалки;
- појас за спасување;
- плочка за идентификација;
- личен дозиметар;
- заштитна маска фонишна;
- заштитни ракавици;
- АБХО комплет-ЛПД;
- торба за летачка опрема;
- тактички елек за преживување (стегац за сопирање на крварење, свирче, торбица за вода, пластичен кибрит, огледало за сигнализација, покривач, алатка за палење на оган, нож, сигнална ламба, сигнален факел, лансер за сигнални ракети, заштитен крем против смрзнување, заштитен крем против каснување од инсекти, појас СРУ-21П, компас, радионавигациска карта и прибор за цртање, планшета за забелешки во лет, радио примопредавател;
- санитарски комплет СНК-19;
- штитници против зрачење и
- наочари против зрачење.

Пилотите покрај летачката опрема од став 1 на овој член користат и пилотски часовник, пилотски наочари и торба за навигациски прибор.

Техничарите-оператори покрај летачката опрема од став 1 на овој член, користат и појас за врзување.

Пилотите, навигаторите и операторите-навигатори покрај летачката опрема од став 1 на овој член, користат навигациски сметач.

## Член 40

Летачката облека за специјалист-летач се состои од:

- летачка јакна, платнена огноотпорна;
- летачки комбинезон, летен огноотпорен;
- летачки комбинезон зимски огноотпорен.

## Член 41

На воените летачи на кои при вршењето на должностите ќе им се оштети летачката облека и опрема истата ќе им биде заменета со нова.

## Член 42

На летачкиот комбинезон, летачката бунда и летачката јакна, воените летачи носат знак за чин, знаме на Република Македонија, летачки знак, знак за припадност на летачката единица, знак за придонес на воздухопловот на кој се изведува летачката обука и се извршуваат летачките должности, презимето, крвната група и знак за едно од стекнатите воно летачки звања.





| ПРЕКИНИ ВО ЛЕТАЧКАТА СЛУЖБА |    |    |                |         |                              |                       |
|-----------------------------|----|----|----------------|---------|------------------------------|-----------------------|
| Прекини                     |    |    | Број на денови | Причини | Наредба-решение за прекиниот | Потпис на старешината |
| Година                      | Од | До |                |         |                              |                       |
|                             |    |    |                |         |                              |                       |

| ПОДАТОЦИ ЗА ЛЕТАЧКИОТ СТАЖ |                            |        |        |              | Потпис на старешината |
|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------|-----------------------|
| Заклучно со година         | Се смета во летачка служба |        |        | Образложение |                       |
|                            | Години                     | Месеци | Денови |              |                       |
|                            |                            |        |        |              |                       |

| ОПШТА ЛЕТАЧКА ОЦЕНА - ГОДИШНА |                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Дата                          | Оцена                                                                                              |                                   |
|                               | Стручно-теоретски знаења, СЛО, борбена способност, летачки особини, способност за раководење со ЛО |                                   |
|                               |                                                                                                    | Потпис на старешината кој оценува |

**УПАТСТВО ЗА ВОДЕЊЕ НА ЛЕТАЧКАТА КНИШКА**

- Летачката книшка е лична исправа на летачот во која се впишуваат службените податоци за вршењето на летачката служба во АРМ.
- Летачката книшка има значење на јавна исправа и им служи на летачите за:
  - докажување на летачкото звање и степенот на стручната способност за вршење летачка служба на одредени воздухоплови;
  - внесување други податоци кои се во врска со состојбата и промените во текот на вршењето на летачката служба и
  - докажување на статусот во летачката служба и остварување на правата кои им припаѓаат на летачите по одделни прописи.
- Летачката книшка се пополнува и води спрема назначените рубрики, во согласност со Правилникот за воени летачи во АРМ.
- Пополнувањето и заверката на летачката книшка се врши на крајот на секоја календарска година, освен при упатување на школување и при престанување на летачката служба.
- Летачката книшка е доверлив документ и се води чисто и уредно.
- Летачката книшка за активните воени летачи и за летачите - специјалисти во АРМ ја оформува и издава Командата на ВВ и ПВО.

Оваа книшка има \_\_\_\_\_ страници,  
заклучно со насловната и задната страница.

Командант

Дата \_\_\_\_\_ 200\_\_ год. \_\_\_\_\_

(М.П.)

467.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 04.05.2004 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>а) Моторни бензини</b>      | <b>ден/лит.</b> |
| - МБ - 86                      | до 18,306       |
| - МБ - 98                      | до 18,731       |
| - МБ - 96 (ПРЕМИУМ)            | до 18,730       |
| - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | до 18,549       |
| - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | до 18,972       |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>б) Дизел гориво</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - Д (ДИЗЕЛ)            | до 17,389       |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>в) Масло за горење</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - екстра лесно (ЕЛ)       | до 17,323       |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>г) Мазут</b> | <b>ден/кг</b> |
| - М - 1 (М)     | до 10,051     |
| - М - 2         | до 10,025     |

2. Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>а) Моторни бензини</b>      | <b>ден/лит.</b> |
| - МБ - 86                      | до 55,50        |
| - МБ - 98                      | до 56,00        |
| - МБ - 96 (ПРЕМИУМ)            | до 56,00        |
| - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | до 52,50        |
| - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | до 53,00        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>б) Дизел гориво</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - Д (ДИЗЕЛ)            | до 39,50        |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>в) Масло за горење</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - екстра лесно (ЕЛ)       | до 28,50        |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>г) Мазут</b> | <b>ден/кг</b> |
| - М - 1 (М)     | до 12,450     |
| - М - 2         | до 12,420     |

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>а) Моторни бензини</b>      | <b>ден/лит.</b> |
| - МБ - 86                      | 25,128          |
| - МБ - 98                      | 25,127          |
| - МБ - 96 (ПРЕМИУМ)            | 25,128          |
| - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | 22,343          |
| - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | 22,343          |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>б) Дизел гориво</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - Д (ДИЗЕЛ)            | 12,486          |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>в) Масло за горење</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - екстра лесно (ЕЛ)       | 3,230           |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>г) Мазут</b> | <b>ден/кг</b> |
| - М - 1 (М)     | 0,100         |
| - М - 2         | 0,100         |

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>а) Моторни бензини</b>      | <b>ден/лит.</b> |
| - МБ - 86                      | до 3,20         |
| - МБ - 98                      | до 3,20         |
| - МБ - 96 (ПРЕМИУМ)            | до 3,20         |
| - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | до 3,20         |
| - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | до 3,20         |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>б) Дизел гориво</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - Д (ДИЗЕЛ)            | до 3,20         |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>в) Масло за горење</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - екстра лесно (ЕЛ)       | до 3,20         |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>г) Мазут</b> | <b>ден/кг</b> |
| - М - 1 (М)     | до 0,40       |
| - М - 2         | до 0,40       |

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 05.05.2004 година.

Бр. 02-381/1  
4 мај 2004 година  
Скопје

Претседател,  
**Славе Ивановски, с.р.**

#### 468.

Врз основа на член 122, став 1, алинеја 2 и 3, а во врска со член 163, став 1 точка 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност на ден 29.04.2004 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

1. На брокерската кука „ЕУРОБРОКЕР“ АД Скопје, привремено и се забранува вршење на работи со долгорочни хартии од вредност, за дејностите за кои има добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност.

2. Изречената забрана од точка 1 на ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе трае 45 работни дена од донесувањето на ова решение.

3. Се задолжува „Македонската берза на долгорочни хартии од вредност“ АД Скопје да го суспендира Еуроброкер АД Скопје од тргувањето на Берзата согласно ова решение.

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-374/6  
29 април 2004 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

#### 469.

Врз основа на член 37, член 38, член 41 и член 42 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03) и член 235 од Законот за општа управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/1987), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) е преземен како републички пропис, а постапувајќи по жалбата бр. 01-1199 од 27.02.2004 година изјавена од ГД Гранит АД Скопје против точка 4 од Решението на КХВ бр. 07-75/5 од 28.01.2004 година, согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 31.03.2004 година, Комисијата издава

#### РЕШЕНИЕ

1. Жалбата бр. 01-1199 од 27.02.2004 година изјавена од ГД Гранит АД Скопје, против точка 4 од Решението на КХВ бр. 07-75/5 од 28.01.2004 година за делумно одобрување на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност се уважува во целост.

2. Барањето бр. 01-5482 од 07.08.2003 година, за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност - втора емисија на акции на ГД Гранит АД Скопје се одобрува и во делот што се однесува на капитализација на дел од добивката од 2000 година.

3. На ГД Гранит АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 83.947 обични акции и 8.940 приоритетни акции, односно вкупно 92.887 акции во вредност од 464.435 евра или во денарска противвредност од 28.461.412 денари по средниот курс на НБРМ на денот на издавање на Решението, согласно Одлуката за издавање акции од втора емисија бр. 02-3386 од 22.05.2003 година.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 3 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-75/15  
31 март 2004 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

#### 470.

Врз основа на точка 3.5 од Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.26/04 - пречистен текст), гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесе

#### УПАТСТВО

#### ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИ НА СЕКУНДАРЕН ПАЗАР НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

##### 1. Општи одредби

1. Со ова упатство се регулира техниката за порамнување на трансакциите на секундарниот пазар на благајнички записи.

2. Тргувањата со благајнички записи на секундарниот пазар се порамнуваат согласно принципот испорака наспроти плаќање (delivery vs payment), со цел да се обезбеди брзина, сигурност и ефикасност при трансферот на паричните средства и сопственоста на благајничките записи.

3. Принципот испорака наспроти плаќање се реализира со трансфер на паричните средства преку системот за порамнување на Народна банка на Република Македонија (во понатомошен текст: Народна банка) - МИПС, и истовремен пренос на сопственоста на благајничките записи во системот за електронска евиденција на Народна банка, согласно техниката опишана подолу.

##### II. Постапка за доставување на налозите

4. По склучената трансакција на секундарниот пазар, во текот на денот на тргувањето, до Народна банка се доставува налог за префрлање на сопственоста на благајнички записи и налог за трансфер на парични средства (Анекс 1).

а) Налог за префрлање на сопственоста на благајничките записи

Налог за префрлање на сопственоста на благајничките записи во МИПС треба да издаде банката-продавач на благајничките записи со порака МТ999. Издавањето на оваа порака значи условен налог на Народна банка да изврши префрлање на сопственоста на благајничките записи, ако во тековниот ден има соодветен налог за пренос на парични средства од страна на банката-купувач.

Пораката за пренос на сопственоста на благајничките записи е стандардна порака МТ999 согласно со Стандардот за форматот и намената на пораките во МИПС, а во полето 79 ја има следната содржина:

| ОПИС НА СОДРЖИНАТА                             | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /TEXTMESSAGE/N<br>BRMMK2XCBO<br>CByyyy/3!n-3!n | Налогот е во врска со Дирекцијата за ЦБО<br>Број на аукција на која се издадени благајничките записи во следниот формат ЦБNNNN/X-Y, при што: кратенката ЦБ означува дека станува збор за записи на централната банка, на местото на NNNN стои годината кога записите се продадени, на местото на X стои редниот број на аукцијата која се одржува во тековната година, и на местото на Y се наведува рокот на достасување на благајничките записи. |
| 15d                                            | Номинален износ на благајнички записи кои се продаваат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6d                                             | Датум кога треба да се изврши преносот согласно форматот за датуми кој се применува во МИПС "GGMMDD" (задолижително датумот на валута со која работи МИПС во моментот на праќање)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15d                                            | Дисконтиран износ по кој се продадени благајничките записи (износ кој треба да го содржи пораката за префрлање на парични средства)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15!n                                           | Број на сметка за порамнување на банката купувач на записите во Народна банка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

б) Налог за трансфер на парични средства

Налогот за трансфер на парични средства е стандардна порака MT103, согласно со Стандардот за форматот и намената на пораките во МИПС, која содржи код /DVP/ во првиот ред од полето 72. По кодот /DVP/ треба да се наведе (во формат: nnn-nnnndddddddddddddd):

а) бројот на аукцијата на записите кои се купуваат  $(3!n-3!n)$  и

б) номинален износ на записите кои се купуваат (15d).

Дисконтиран износ по кој се купуваат записите е во полето 32 на пораката MT103, додека банката од која ги купува записите е во полето 57 на пораката MT103.

III. Проверка на усогласеноста на налозите и спроведување на преносот на парични средства и на сопственоста на благајнички записи

5. По пристигнувањето на налозите во МИПС, се врши формална проверка и усогласеност на нивните елементи.

6. По извршената формална проверка, налозите се контролираат од страна на Дирекцијата за централно банкарски операции, со цел да се утврди дали продавачот располага со соодветните благајнички записи.

7. По направените проверки и извршувањето на налогот за пренос на парични средства, се врши пренос на сопственоста на благајнички записи.

Дирекцијата за централно банкарски операции доставува известување за настанатите промени во портфолио на хартии од вредност до соодветните банки.

8. На крајот на датумот на валута на МИПС, налозите за кои нема соодветна порака или парот на налози за трансфер на парични средства и пренос на сопственоста на благајнички записи не се совпаѓаат од формален и суштински аспект, се поништуваат.

#### IV. Останати одредби

9. Ова упатство е составен дел на Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.

10. Со денот на влегување во сила на ова Упатство престанува да важи Упатството за порамнување на трансакции на секундарен пазар на благајнички записи У.бр. 2868 (“Службен весник на РМ”, бр. 70/2002)

11. Ова упатство влегува во сила со денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 07.05.2004 година.

У.бр. 5  
4 мај 2004 година  
Скопје

Гувернер,  
Љубе Трпески, с.р.

AHEKC 1

Пример за пораки за порамнување на трансакциите на секундарниот пазар на благајнички записи

Банка А, со сметка број 100-000000011199, продава бла-  
гајнички записи од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од  
10.000.000,00 денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 го-  
дина на Банка Б, со сметка број 100-000000022299.

MT999  
Banka A -> Narodna Banka  
1:F01BNKAMK22XXXX4444666666  
2:1999NBRMMK2AXXXU1003  
:20:654321/CBO  
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO  
CB2002/025-028  
10000000,00  
020717  
9999000,00  
100000000022299

```
MT103
Banka B -> MIPS (-> Banka A)
1:F01BNKBMMK2XXXXXX4444666666
2:1103NBRMMK2AXXXUX1003
3:{113:0050}
:20:494931/BZ
:32A:020717MKD9999000,00
:50:/ 100000000022299
BANKA B
:53B:/D/100000000022299
:57D:/100000000011199
BNKAMK22
:59:/ 100000000011199
BANKA A
:70:/O/12345/01
/S/442
:72:/DVP/025-02810000000,00
```

## ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

**КОЕФИЦИЕНТИТЕ  
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА  
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2004 ГОДИНА**

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во март 2004 година во однос на февруари 2004 година е 0.008.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.003.

3. Коефициентот на пораст на цените на производителите на индустриски производи во март 2004 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува -0.009.

4. Коефициентот на пораст на животните трошоци во Република Македонија во март 2004 година во однос на просекот на животните трошоци за 2003 година во Република Македонија е 0.008.

Директор,  
м-р Дончо Герасимовски, с.р.

# НОВО, НОВО, НОВО !!!

## ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ:

| Р.бр. | Назив                                                                                                                  | Цена     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.    | Закон за трговските друштва, со предговор                                                                              | 800,00   |
| 2.    | Закон за јавните набавки                                                                                               | 200,00   |
| 3.    | Регистар на прописи на Република Македонија<br>(со шест промени - влошки, гратис класер и додаток на актуелни прописи) | 3.700,00 |
| 4.    | Комплет CD-ROM Изданија 2001, 2002 и 2003                                                                              | 5.000,00 |
| 5.    | Поединечните CD-ROM Изданија за 2001, 2002 и 2003 година се по                                                         | 2.000,00 |

### П О Р А Ч К А

Порачувам \_\_\_\_\_ примерок-ци од реден број \_\_\_\_\_.

Име и презиме \_\_\_\_\_ Назив на фирмата \_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_ Место \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Телефакс \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

М. П.

Нарачател,

Во прилог Ви доставувам и доказ за извршена уплата.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.  
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.

Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.